



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	27 Јануари 2017 година Службен гласник број 1 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА

1. Извештајот за работата на Советот на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/1
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Р.Македонија” бр 5/2002), член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп., бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 119 од Деловникот на Советот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

ИЗВЕШТАЈ за работата на Советот за 2016 година

Советот на Општина Прилеп во текот на 2016 година, одржа 16 работни седници и 1 свечена седница. Има разгледано вкупно 372 прашања од кои: 8 од областа на финансирањето и Буџет, 13 Програми и

планови, 333 Одлуки, 11 Решение, 7 Заклучоци, Одлука од комисија и 1 Исправки.

Поединечниот преглед на разгледаните прашања е како следува.

БУЏЕТ, ЗАВРШНИ СМЕТКИ И ОДЛУКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ

- Годишен извештај на Општина Прилеп за 2015 година
- Годишна сметка на Буџетот на Единицата на локалната самоуправа Прилеп за 2015 година
- Измени на Буџетот на Општина Прилеп за 2016 година
- Буџет на Општина Прилеп за 2017 година
- Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година

ИЗВЕШТАИ И КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Прилеп за четвртиот квартал од 2015 година
- Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал од 2016 година
- Квартален Извештај за извршување на Буџет на Општина Прилеп за 2016 година, за втор квартал

ПРОГРАМИ, ПРАВИЛНИК И ПЛАНОВИ

- Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за 2016 година
- Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2016 година

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година
- Програма за измени и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2016
- Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година
- Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година .
- Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2016 година
- Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2016 година
- Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година
- Програма за субвенционирање на јавните комунални претпријатија за 2017 година
- Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година
- Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 година
- Програма за измена и дополнување на Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 2014-2019 година
- Волнароски” с. Тополчани-Прилеп за ИИИ (трето) одделение, ВИ (шесто), ИЦ (деветто) одделение
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.630 -КО Прилеп, на барање од Аврамоски Рубин
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1603 -КО Дабница, на барање од Гулеска Мирјана
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 29.01.2016 година 26 бесправниот објект на КП бр.246/3 -КО Беровци, на барање од Кондоски Илија
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.223/2 -КО Мало Коњари, на барање од Костовска Менка
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.354 -КО Прилеп, на барање од Николоски Ѓорѓи
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.33/1 -КО Штавица, на барање од ООУ”Круме Волнароски”
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3108 -КО Ореовец, на барање од Петрески Жарко
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1721 -КО Прилеп, на барање од Ризовска Оливера
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП

ОДЛУКИ

- Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на Црквата “Св. Наум Охридски” Прилеп
- Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на Црквата “Св. Пантелејмон” Прилеп
- Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на Црквата “Св. Петка” Прилеп
- Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на Цамијата во УЗ Тризла 2 во Прилеп.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година ООУ “Круме

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

бр.4085 -КО Варош, на барање од Трајкоски Блаже

- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1648/2 -КО Лениште, на барање од Трајчески Роберт
- Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на Меѓународниот карневал “ПРОЧКА
- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за условите и начинот на паркирање, организација, уредување и начин на наплата на јавните паркиралишта, како и блокирање, деблокирање, преместување и чување на возила на подрачјето на Општина Прилеп
- Одлука за доделување на мермерни плочки-гатерисани во вкупна количина од 3.337 м2 на Црквата “Св.Петка” во Точила, Прилеп
- Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп
- Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2016 година, бр.02- 145/11 од 16.02.2016 година на ЈП за ПУП Прилеп
- Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите, бр.2-221/10 од 29.01.2016 година на ЈКП „Комуналец”- Прилеп.
- Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп, бр.01-249 од 15.12.2015 година
- Одлука за усвојување на Програма за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп за 2016 со Финансиски План, бр.01-245 од 15.12.2015 година
- Одлука за донесување на урбанистички план вон населено место за изградба на погон за преработка на комунален безопасен отпад, покрај регионалниот пат Р 1101 делница Прилеп-Битола, на КП 68 и 69, м.в. “Омец”, КО Алинци, Општина Прилеп, плански период 2012-2022
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП

бр.881/1 -КО Прилеп, на барање од Атанасоски Сашо

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.268/2-КО Лениште, на барање од Ѓоргоски Миле
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.425 -КО Прилеп, на барање од Маркоски Вилијам
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4786 и 4788 -КО Прилеп, на барање од Мицески Илија
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4071/2 -КО Варош, на барање од Нанчески Роберт
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 4815/2 КО- Варош
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 6796/10 КО-Прилеп.
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 9351 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 12027/9 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 12184 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 13808/1 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 14612 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 15630 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 16161 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 17345 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 18790 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 19186/1 КО-Прилеп

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Одлука за откажување од корисничко право над КП 20305/1 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 20893 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 21682 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 22760 КО-Прилеп
- Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Водовод и канализација” Прилеп, за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ЈОУДГ „Наша иднина” Прилеп, за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник” Прилеп, за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Кочо Рацин"-Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Рампо Левката"-Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Кире Гаврилоски-Јане"- Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Гоце Делчев"- Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Добре Јованоски"- Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Блаже Конески"-Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Климент Охридски"- Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Круме Волнароски"с.Тополчани- Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Страшо Пинџур"с.Мало Коњари – Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООУ "Кирил и Методиј"с.Канатларци – Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на СОУ "Мирче Ацев" – Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на СОУ "Орде Чопела" – Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на СОУ "Ристе Ристески-Ричко" – Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на СОУ "Ѓорче Петров" – Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на СОУ "Кузман Јосифоски-Питу" – Прилеп за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишните сметки на ООМУ „Ордан Михајлоски-Оцка - Прилеп за 2015 година
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари”- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година
- Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Пазари”-Прилеп, за 2015 година
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година. Предлог
- Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈП за ПУП-Прилеп, за 2015 година
- Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2015 година на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.05- 308/7 од 18.03.2016 година
- Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец”- Прилеп, за 2015 година
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец”- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година
- Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на „Терминал-Комуналец” ДООЕЛ Прилеп, за 2015 година
- Одлука за усвојување на годишниот извештај за реализираните активности на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, за 2015 година
- Одлука за усвојување на извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп, за 2015 година
- Одлука за давање на трајно користење на движна ствар на ЈП за ПУП „Прилеп” Прилеп
- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје со ликот на Методија Шаторов Шарло
- Одлука за учество во проектот „Интеграција на иновативен информатички систем во одлуките за управување со водите и заштита на растенијата”
- Одлука за учество во проектот „Соработници за иновации во МСП во прекуграничната област
- Одлука за учество во проектот „Еко Патувања и Информации, Едукативни активности на Отворено небо “
- Одлука за давање согласност на Програмата за реализација на настава во природа за учениците

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

од В одделение во деветгодишно основно образование, во учебната 2015/2016 година на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”- Прилеп

- Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ 6, УБ 6,01, плански опфат “1”, КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2012- 2017
- Одлука за донесување на Измена и дополнување на детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат 1, КО Прилеп, плански период 2014- 2019
- Одлука за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко- планска документација вон населено место Галичани
- Одлука за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко- планска документација вон населено место Мажучиште
- Одлука за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко- планска документација вон населено место Селце
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3336 -КО Ореовец, на барање од Глигоровски Бранко
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.879/2 -КО Прилеп, на барање од Гулабоски Славчо
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156 -КО Прилеп, на барање од Димоска Бети
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3811 -КО Прилеп, на барање од Ѓоѓиоски Алекса
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2263/1 -КО Прилеп, на барање од Златевски Слободан
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2390 -КО Прилеп, на барање од Иваноска Блага
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4819/2 -КО Прилеп, на барање од Илиоски Зоран
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.103 -КО Прилеп, на барање од Јорданоски Димче
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1177 -КО Прилеп, на барање од Карчески Благоја
- Службен гласник на Општина Прилеп бр.5 од 22.04.2016 година
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.251 -КО Беровци, на барање од Колевски Борис
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.534 -КО Беровци, на барање од Манчески Ѓорѓи
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци, на барање од Мемишоски Мухарем
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725 -КО Селце, на барање од Мирческа Трајанка

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1680 -КО Прилеп, на барање од Мишеска Јагода
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.78 -КО Манастир, на барање од Ристеска Панде
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123/2 -КО Лениште, на барање од Спиркоски Влатко
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2886/3 -КО Присад, на барање од Стојчески Игор и Радмила
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2897 -КО Присад, на барање од Тодороски Љубен
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.7 -КО Лениште, на барање од Тошеска Блага
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4760 -КО Прилеп, на барање од Трајкоски Зоранчо
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно Општ акт за с.Мало Коњари, на објект бр.1,2и3, на КП бр.344/1-КО Мало Коњари, од од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на барање од Гусакоски Данајло.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП на град Прилеп, на објект бр.1 и2, на КП бр.5078 и 5074-КО Прилеп, од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на барање од Ермуловски Цветец
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1,Кварт 3 и 4, на објект бр.2, на КП бр.10855-КО Прилеп, од парковско зеленило во стамбен простор, на барање од Јованоски Благоја
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 5828 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 6284 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 12027/14 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 13808/1 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 16281 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 16575/1 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 16807/10 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 19147 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 20303/2 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 20705 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 21725 КО- Прилеп
- Одлука за давање согласност на Годишниот План за вработување во ЕЛС Општина Прилеп, за 2017 година
- Одлука за предавање на управување на водоснабдителен систем за населено место Ореовец на ЈКП “Водовод и канализација”- Прилеп
- Одлука за отстапување на одржувањето на фонтаната во спомен обележјето „Карпалак”,- Прилеп (во кружниот тек на улиците „Васко Карангелески,, Јоска Јорданоски и булевар Гоце Делчев)
- Одлука за отстапување на одржувањето на фонтаната, како дел партерното уредување пред Домот на културата „Марко Цепенков,,

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Одлука за давање на трајно користење на движна ствар на ООУ "Гоце Делчев"-Прилеп
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“- Прилеп за период од 01.01.2016 до 31.03.2016 година
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп за период од 01.01.2016 до 31.03.2016 година
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП- Прилеп за период од 01.01.2016 до 31.03.2016 година.
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“- Прилеп за период од 01.01.2016 до 31.03.2016 година.
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески- Платник“- Прилеп за период од 01.01.2016 до 31.03.2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Кочо Рацин"-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Рампо Левката"-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Кире Гаврилоски-Јане"- Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Гоце Делчев"- Прилеп, за 2016 година.
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Добре Јованоски"-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Блаже Конески" –Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Климент Охридски" –Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Круме Волнароски", с. Тополчани – Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Страшо Пинџур", с. Мало Коњари – Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООУ "Кирил и Методиј", с. Канатларци-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на СОУ Гимназија "Мирче Ацев"-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на СОУ "Орде Чопела"-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на СОУ "Ристе Ристески-Ричко"- Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на СОУ "Ѓорче Петров"-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на СОУ Кузман Јосифоски-Питу-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за усвојување на финансиските планови на ООМУ "Ордан Михајлоски-Оцка"-Прилеп, за 2016 година
- Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп
- Одлука за определување на локалитет за организирање на "Фестивал на пивото - 2016"
- Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2016 година.
- Одлука за давање согласност на Годишниот План за вработување во ЈП за просторни и урбанистички планови-Прилеп, за 2017 година
- Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТИВАЛ 2016 –ПРИЛЕП, на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-496/8 од 05.05.2016 година
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.620 -КО Прилеп, на барање од Богеска Марија.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4069 -КО Прилеп, на барање од Грујоска Анета.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

вклопување на бесправниот објект на КП бр.53 и 54/1 -КО Прилеп, на барање од Илиески Раде.

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.287 -КО Прилеп, на барање од Јошески Гоце.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.416 и 417 -КО Прилеп, на барање од Крстевски Светислав.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2958 -КО Присад, на барање од Ристески Сашко.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2958 -КО Присад, на барање од Ристески Томе.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.305/1 -КО Прилеп, на барање од Стеваноски Блажо.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.646 -КО Прилеп, на барање од Трајкоска Марија.
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.646 -КО Прилеп, на барање од Трајкоски Велизар.
- Одлука за определување недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за продажба во постапка за јавно наддавање
- Одлука за изведување на подземни садови за комунален отпад во Централното градско подрачје на Општина Прилеп

- Одлука за започнување со активности за редовно ажурирање на Процената на загроеност од сите ризици и опасности на Општина Прилеп
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.7 -КО Лениште, на барање од Бунеска Елена
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.107 -КО Селце, на барање од Јоноска Звонко
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.283/13 -КО Беровци, на барање од Јошески Раде
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.936 -КО Плетвар, на барање од Катароски Марјан
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.416 -КО Прилеп, на барање од Солески Иво
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 6123 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 7767 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 12066 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 16131 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 20306/16 КО- Прилеп
- Одлука за доделување на финансиска помош за загроените подрачја од поплавите во август 2016 година во Република Македонија
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“- Прилеп за период од 01.04.2016 до 30.06.2016 година
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

„Водовод и канализација”- Прилеп за период од 01.04.2016 до 30.06.2016 година.

- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП- Прилеп за период од 01.04.2016 до 30.06.2016 година
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец”- Прилеп за период од 01.04.2016 до 30.06.2016 година
- Одлука за давање согласност на Одлуката на ЈКП „Комуналец”, за усвојување на консолидираната сметка за 2015 година од ЈКП „Комуналец” и ДООЕЛ „Терминал-Комуналец”-Прилеп, бр.02-1031/3 од 27.04.2016 година
- Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник” за период од 01.04.2016 до 30.06.2016 година
- Одлука за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со помал број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објектот во други просторни услови во ООУ „Круме Волнароски“ с. Тополчани и во објектот во Кривогаштани, бр.02 - 75/3 од 09.08.2016 година
- Одлука за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со поголем број на деца на ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објектот „Бончејца“, „Мирче Ацев“, „Тризла“ и „Гоце Делчев“, бр.02 - 75/9 од 09.08.2016 година
- Одлука за давање согласност на Одлуката за отуѓување- транспортирање на отпад, на расходовани основни средства на ЈОУ Дом за стари лица, бр.02-620/2 од 14.07.2016 година
- Одлука за отпочнување со работа на ЈОУДГ „Наша Иднина”-Прилеп, во објектот во поранешен Работнички универзитет во Прилеп
- Одлука за давање на користење на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, на просториите во објектот од поранешен Работнички универзитет во Прилеп
- Одлука за формирање на Центар за ран детски развој „Тризла” во состав на Општинската јавна установа за деца-детска градинка „Наша иднина”- Прилеп
- Одлука за давање на користење на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, на просториите наменети за Центар за ран детски развој „Тризла” во склоп на Домот на урбаната заедница „Тризла”, во општина Прилеп
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2323 -КО Дабница, на барање од Димоски Звонко
- Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.691 -КО Канатларци, на барање од Ибраимоски Илас
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3315-КО Никодин, на барање од Илиовски Благоја
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2146 -КО Мажучиште, на барање од Лозаноска Стева
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.255 -КО Мало Коњари, на барање од Митревска Славица
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2964 -КО Присад, на барање од Митрески Жарко
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.326 -КО Беловодица, на барање од Наумоска Љубица
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

бр.452-КО Селце, на барање од Пашоска Марина

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3007/3 -КО Прилеп, на барање од Петреска Мара
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.620/4 -КО Беровци, на барање од Пирганоски Ицко
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.386/1-КО Прилеп, на барање од Спиркоски Горан
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2892/1-КО Ореовец, на барање од Талески Дарко
- Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1714/2 -КО Варош, на барање од Тодески Горан
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.176 -КО Прилеп, на барање од Тутеска Делфина
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3090/2-КО Ореовец, на барање од Чешлароски Бранко
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 16807 КО-Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП5565 КО-Варош

- Одлука за давање на согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работни места на ЈОУДГ „Наша иднина“- Прилеп
- Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти по повод одбележување на 25 години независност на Република Македонија
- Одлука за давање согласност на Одлуката за обезбедување на репрограмирање на долг со воспоставување на заложно право бр.02-234/1-2 од 23.09.2016 година на ЈКП „Пазари“- Прилеп
- Одлука за давање согласност на Програмата за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за 2017 година, бр. 02-2321/2 од 15.09.2016 година на ЈКП „Комуналец“- Прилеп
- Одлука за давање согласност на Програмата за работа на градски гробишта и капела за 2017 година, бр.02-2321/5 од 15.09.2016 година на ЈКП „Комуналец“-Прилеп
- Одлука за давање согласност на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Прилеп за 2017 година, бр.02-2321/3 од 15.09-2016 година на ЈКП „Комуналец“- Прилеп
- Одлука за давање согласност на Програма за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, и рекреативни површини и Програма за подигање и одржување зеленило на Општина Прилеп за 2017 година, бр.02-2321/4 од 15.09.2016 година на ЈКП „Комуналец“- Прилеп
- Одлука за формирање на Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Општина Прилеп
- Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2016/2017 година
- Одлука за реализација на проектот „Реконструкција на дел од ул.„11ти Октомври“ и доградба на мостот на мостот на ”Градска Река“ за кружен тек-Прилеп
- Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп
- Одлука за давање согласност на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Кочо Рацин” - Прилеп, за учебната 2015/2016 година

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- [illegible]

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина ” -Прилеп за 2016/2017 година.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни-екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп за III (трето),V(петто),VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни-екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни-екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Кире Гаврилоски-Јане” - Прилеп за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп за III (трето) одделение, V (петто) ,VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Добре Јованоски” - Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Блаже Конески”- Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто) одделение и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Климент Охридски” - Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани-Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто) одделение и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2016/2017 година на “Страшо Пинџур” с.Мало Коњари-Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто) одделение и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни-екскурзии во учебната 2016/2017 година на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци - Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто) одделение и IX (деветто) одделение.
- Одлука за давање согласност на ООУ “Климент Охридски” за отворање на продолжен престој за учениците кои посетуваат настава од I - V одделение.
- Одлука за давање согласност СОУ Гимназија „Мирче Ацев“- Прилеп за формирање паралелка со помал број ученици.
- Одлука за давање согласност СОУ „Ристе Ристески-Ричко“- Прилеп за формирање паралелка со помал број ученици.
- Одлука за давање согласност СОУ „Орде Чопела“- Прилеп за формирање паралелка со помал број ученици.
- Одлука за давање согласност СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп за формирање паралелка со помал број ученици.
- Одлука за давање согласност СОУ „Кузман Јосифоски-Питу“- Прилеп за формирање паралелка со помал број ученици.
- Одлука за донесување на Детален урбанистички план за четврт 5, блок 5.2, опфат 1 (УБ 20 УЕ 20.06 , плански опфат „1,, по стара номенклатура на ГУП 2011-2021), КО Варош, Општина Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.5701/1 -КО Прилеп, на барање од Андоноски Васо.
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.228 и 226 -КО Прилеп, на барање од Богески Методија.
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4696/1 -КО Прилеп, на барање од Бошески Сашко.
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.73 и 810 -КО Манастир, на барање од Бунтески Зоран.
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и

вклопување на бесправниот објект на КП
бр.3896 -КО Варош, на барање од Зајкоски
Гога.

- 13

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

вклопување на бесправниот објект на КП 1467, 1468/1, 1466/1 КО Варош, по барање на Министерство за транспорт и врски.

- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП 847 КО Мажучиште, по барање на Министерство за транспорт и врски.
- Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на дел од КП 939 и дел КП 4842 КО Прилеп, по барање на Министерство за транспорт и врски.
- Одлука за определување на местата и условите за истакнување на изборни плакати
- Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2017 година
- Одлука за усвојување на Програмата за работа за 2017 година на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02-302/1-4 од 15.12.2016 година
- Одлука за усвојување на Финансиски план и планирани инвестиции за 2017 година, на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, бр.02-302/1-3 од 15.12.2016 година
- Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари – Прилеп за 2017 година, бр. 02-302/1-5 од 15.12.2016 година
- Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар, деловни простории на ЈКП „Пазари“ - Прилеп
- Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложување за 2017 година на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп, бр.02-426/2 од 16.12.2016 година
- Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп, бр.02-400/3 од 24.11.2016 год
- Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп, планирани активности во 2017 година, бр.02-1283/4 од 15.12.2016 год
- Одлука за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, бр.02-1283/6 од 15.12.2016 год
- Одлука за давање согласност на Одлуката (бр.02-545/1 од 23.05.2016 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за

вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 1279/1 од 14.12.2016 год

- Одлука за давање согласност на Ценовникот за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр.02-1283/10 од 15.12.2016 год
- Одлука за давање согласност на Ценовникот за утврдување на цените на услугите за паркирање на патнички моторни возила на јавните паркиралишта на територијата на Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/12 од 15.12.2016 год
- Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за одредување на јавните паркиралишта на кои ќе се врши наплата на паркирање, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/11 од 15.12.2016 год
- Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката (бр.03-081/1 од 28.04.2010 год.) за утврдување на висината на трошоците за преместување на непрописно запрени и паркирани возила, односно возила кои се запрени или паркирани спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-1283/13 од 15.12.2016 год
- Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ - Прилеп, за 2017 година, бр. 03-1043/1 од 22.12.2016 година
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.273/1 -КО Беровци, на барање од Ангелевска Веселка
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1721/1и1740 -КО Ореовец, на барање од Атанасоски Љупче
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.52/3и50 -КО Селце, на барање од Богески Тодор

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.504 -КО Голем Радобил, на барање од Бошковски Камче
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3988 -КО Варош, на барање од Василески Живко
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3919 -КО Прилеп, на барање од Димоски Валентин
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.23316 -КО Прилеп, на барање од Илијески Трајко
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2897и2904/2 -КО Присад, на барање од Јовческа Цветанка
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.732/1 -КО Прилеп, на барање од Кафеџиоска Павлинка
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2887/12 -КО Прилеп, на барање од Китановски Жарко
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/2 -КО Селце, на барање од Котески Благоја и Николина
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.232/3 -КО Мало Коњари, на барање од Крстеска Менка
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.366 -КО Беровци, на барање од Мазнески Владимир
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.452 -КО Лениште, на барање од Момироска Славица
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2013/1 -КО Прилеп, на барање од Пазески Ристо
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци, на барање од Реџепоски Селатин
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.122 -КО Лениште, на барање од Спиркоски Трајче
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.19581/2-КО –Прилеп, од Ф-производство, дистрибуција и сервис во домување, на барање од Атанасоски Борисав
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

бр.5076-КО –Прилеп, од од Д-2 Заштитно зеленило во домување, на барање од Ерчин Азире

- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на КП бр.19180/2-КО –Прилеп, од паркинг простор во домување, на барање од Конеска Каролина
- Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.16325-КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно зеленило во домување А1, на барање од Николов Винко
- Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.4, на КП бр.11158-КО –Прилеп, од од зона В-1 образование во домување А1-(помошен објект), на барање од Панески Сотир
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 4844/1 КО- Прилеп
- Одлука за откажување од корисничко право над КП 15008/4 КО- Прилеп

РЕШЕНИЈА

- Решение за престанок на мандат и именување на членови на Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во Прилеп, МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово
- Решение за престанок на мандат и именување на член на Советот кој присуствува при склучување на бракови во МК Мало Коњари
- Решение за престанок на мандат и именување на член на Комисија за општествени дејности и правата на децата
- Решение за престанок на мандат и именување на член на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
- Решение за предлог на член на Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп
- Решение за усвојување на Извештајот за спроведување на Програмата за управување на отпад во Општина Прилеп на ЈКП “Комуналец” - Прилеп, за 2015 година

- Решение за предлог на член на Управниот Одбор при ЈУМЦСР Прилеп
- Решение за разрешување и именување претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Блаже Конески" – Прилеп
- Решение за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност – Прилеп
- Решение за разрешување на член во Управниот одбор на ЈКП „Комуналец”
- Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека,, Борка Талески”-Прилеп

ЗАКЛУЧОЦИ

- Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Советот на Општина Прилеп за 2015 година
- Заклучок по Програмата за работа на Советот на Општина Прилеп за 2016 година
- Заклучок за доставување на барање-иницијатива до Министерството за животна средина и просторно планирање за набавка и поставување на мерна станица во Општина Прилеп за мерење на чистотата на воздухот
- Заклучок за утврдување уредност на граѓанска иницијатива
- Заклучок за давање согласност за вработување без јавен оглас преку трајно преземање
- Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп од невремето од 06.07.2016 и 15.07.2016 година
- Заклучок за усвојување на Извештај за намера за реализација на активности по Акциониот план на Стратегијата за локален економски развој на Општина Прилеп 2014-2020 за 2015 година заклучно со 31.12.2015 година

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

- Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп

АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ Исправка на „Службен гласник на општина прилеп” број 11 од 25 септември 2015 година

Број 35 – 180/2
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам,
комунални работи и заштита на животна
средина.

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за
урбанизам, комунални дејности и заштита на
животна средина

ДОНЕСУВА: Советот на Општина
Прилеп.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

- Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2017 година.
- Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 година.
- Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина Прилеп.
- Утврдување на услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, промена на сообраќајната инфраструктура и вклопување на бесправните објекти како и утврдување услови за пренамена на објектите.

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

1. Програмата за работа на Советот на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 182/2
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп,
ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП "Пазари"
Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп, Сектор за финансирање
ЕЛС

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање
и буџет

ДОНЕСУВА: Совет на Општина Прилеп

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Р.Македонија" бр 5/2002), член 26 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп., бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 119 од Деловникот на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп бр.11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

- Завршна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2016 година.
- Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП "Комуналец" Прилеп за 2016 година.
- Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп за 2016 година.
- Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП "Пазари" Прилеп за 2016 година.
- Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за 2016 година

ПРОГРАМА

за работа на Советот на Општина Прилеп за 2017
година

I. ОПШТ ДЕЛ

Според надлежностите што се определени со Уставот на Република Македонија, Законот за локалната самоуправа, Стаутот и Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп, Советот донесува Програма за работа за 2017 година.

Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во календарската 2017 година согласно со надлежностите кои се во ингеренции на Советот.

Програмата овозможува транспарентност во работата на Општината и е отворена за постојано проширување и дополнување согласно со укажувања на заинтересирани субјекти и поединци од Општината.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

II.1. Прво тримесечие - период ЈАНУАРИ -
МАРТ 2017 година

ИЗРАБОТУВА: основните и средните
училишта

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање
и буџет ДОНЕСУВА: Совет на Општина Прилеп

- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп.
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп.
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Круме Волнароски" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Страшо Пинџур" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООУ "Кирил и Методиј" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Мирче Ацев" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Ристе Ристески" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на СОУ "Кузман Јосифоски" - Прилеп
- Завршните сметки 787, 785 и 903 на ООМУ „Ордан Михајлоски- Прилеп

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп, ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески,,-Прилеп
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и Комисија за општествени дејности и правата на децата
ДОНЕСУВА:Совет на Општина Прилеп

- Извештај за извршениот Оперативен план на ЈКП „Комуналец,,- Прилеп за 2016 година.
- Извештајот за реализирани активности на ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп за 2016 година
- Извештајот за реализација на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина" Прилеп за 2016 година
- Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески,,-Прилеп

ИЗРАБОТУВА: Комисија за општествени дејности и Комисија за одбележување на значални настани, личности и празници
НОСИТЕЛ: Совет на Општина Прилеп и Комисијата за општествени дејности

- Програма за одбележување на верскиот празник „Прочка" и учество во манифестацијата „Собири на карневалски градови".
- Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на Меѓународниот карневал „ПРОЧКА” за 2017 година
- Советнички прашања и одговори.

II.2. Второ тримесечие - период
АПРИЛ - ЈУНИ 2017 година

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални работи и

заштита на животна средина.
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина
ДОНЕСУВА:Советот на Општина Прилеп.

- Утврдување на услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, промена на сообраќајната инфраструктура и вклопување на бесправните објекти како и утврдување услови за пренамена на објектите.
- Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина Прилеп.

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП"Пазари" Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп,Сектор за финансирање ЕЛС
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет
ДОНЕСУВА:Совет на Општина Прилеп

- Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал,
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп, за прв квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација” Прилеп, за прв квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари” Прилеп, за прв квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец” Прилеп, за прв квартал

ИЗРАБОТУВА: основните и средните училишта
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности и правата на децата
ДОНЕСУВА:Совет на Општина Прилеп

- Финансиски план на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООУ ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООУ "Круме Волнароски" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООУ "Страшо Пинџур" - Прилеп за 2017

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Финансиски план на ООУ 'Кирил и Методиј' - Прилеп за 2017
- Финансиски план на СОУ "Мирче Ацев" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на СОУ "Ристе Ристески" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на СОУ "Кузман Јосифоски" - Прилеп за 2017
- Финансиски план на ООМУ „Ордан Михајлоски"- Прилеп за 2017

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина.
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и Комисија за општествени дејности
ДОНЕСУВА: Советот на Општина Прилеп.

- Правилник за поставување на урбана опрема;

ИЗРАБОТУВА: ЈП за ПУП Прилеп, ЛЕР
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина
ДОНЕСУВА: Совет на Општина Прилеп

- Одлука за определување на локалитет за организирање на "Фестивал на пивото - 2017"
- Ценовникот на услугите за паркирање на патнички моторни возила на Јавните паркиралишта од значење за Општина Прилеп за време на одржување на ПИВО ФЕСТИВАЛ 2017 – ПРИЛЕП
- Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на одржување на "Фестивал на пивото - 2017"

II.3. Трето тримесечие - период ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2017 година

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина.
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина
ДОНЕСУВА: Советот на Општина Прилеп.

- Утврдување на услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, промена на сообраќајната инфраструктура и вклопување на бесправните објекти како и утврдување услови за пренамена на објектите.

- Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина Прилеп.

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП "Пазари" Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп, Сектор за финансирање ЕЛС

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет
ДОНЕСУВА: Совет на Општина Прилеп

- Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал,
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп, за втор квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, за втор квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ Прилеп, за втор квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Прилеп, за втор квартал

ИЗРАБОТУВА: Комисија за одбележување на значални настани, личности и празници во соработка со Сојузот на борците
РАЗГЛЕДУВА: Советот на Општина Прилеп
УСВОЈУВА: Советот на Општина Прилеп.

- Програма за прославување на 11 Октомври.

ИЗРАБОТУВА: ПС прилеп
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности
ДОНЕСУВА: Совет на Општина Прилеп

- Информација за превземените мерки за безбедноста на сообраќајот на патиштата во Општина Прилеп.

ИЗРАБОТУВА: сите ООУ и СОУ
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности
ДОНЕСУВА: Совет на Општина Прилеп

- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Блаже Конески" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Круме Волнароски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООУ "Страшо Пинџур" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООУ 'Кирил и Методиј' - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на СОУ "Мирче Ацев" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на СОУ "Ристе Ристески" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на СОУ "Кузман Јосифоски" - Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишниот Извештај за работа на ООМУ „Ордан Михајлоски-Прилеп, за учебната 2016/2017 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Рампо Левката"- Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Кире Гаврилоски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Гоце Делчев"- Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Блаже Конески"- Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Климент Охридски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Круме Волнароски" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ "Страшо Пинџур" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООУ 'Кирил и Методиј' - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на СОУ "Мирче Ацев" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на СОУ "Орде Чопела"- Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на СОУ "Ристе Ристески" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на СОУ "Кузман Јосифоски"- Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Годишна Програма за работа на ООМУ „Ордан Михајлоски- Прилеп, за учебната 2017/2018 година
- Програмата за изведување на научно наставни - екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ "Кочо Рацин"- Прилеп
- Програмата за изведување на научно наставни - екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ "Рампо Левката"- Прилеп
- Програмата за изведување на научно наставни - екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ "Кире Гаврилоски"- Прилеп
- Програмата за изведување на научно наставни - екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ "Гоце Делчев"- Прилеп
- Програмата за изведување на научно наставни - екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ "Добре Јованоски"- Прилеп
- Програмата за изведување на научно наставни - екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ "Блаже Конески"- Прилеп
- Програмата за изведување на научно наставни - екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ "Климент Охридски"- Прилеп
- Програмата за изведување на научно наставни - екскурзи во учебната 2017/2018 година на ООУ "Страшо Пинџур"- Прилеп

П. 4. Четврто тримесечие - период
ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2017 година

НОСИТЕЛ: Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина. РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина ДОНЕСУВА: Советот на Општина Прилеп.

- Утврдување на услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти, промена на сообраќајната инфраструктура и вклопување на

бесправните објекти како и утврдување услови за пренамена на објектите.

- Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина Прилеп.

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за одбележување на значајни настани, личности и празници
УСВОЈУВА: Комисија за одбележување на значајни настани, личности и празници

- Доделување на награди 3 Ноември.

РАЗГЛЕДУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП "Пазари" Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп, Сектор за финансирање ЕЛС
УСВОЈУВА: Комисија за финансирање и буџет

- Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за трет квартал,
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп, за трет квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, за трет квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ Прилеп, за трет квартал
- Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Прилеп, за трет квартал
- Извештајот за работата на ПС - Општа надлежност Прилеп во првото полугодие 2017 година
- План на програми за развој на Општина Прилеп за 2018 година
- Давање согласност на СОУ за паралелки со помал број на ученици.

ИЗРАБОТУВА: Одделение за локални патишта и улици
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина
ДОНЕСУВА: Советот на Општина Прилеп

- ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2017/2018 година

ИЗРАБОТУВА: Комисија за општествени дејности
ДОНЕСУВА: Советот на Општина Прилеп

- Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за 2018 година.

ИЗРАБОТУВА: ЈКП "Комуналец" Прилеп, ЈКП "Водовод и канализација" Прилеп, ЈКП "Пазари" Прилеп, ЈП за ПУП Прилеп, Сектор за финансирање ЕЛС

РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансирање и буџет

ДОНЕСУВА: Совет на Општина Прилеп

- Буџет на Општина Прилеп за 2018 година.
- Одлука за извршување на Буџетот за 2018 година.
- Финансиски план на ЈКП „Комуналец“, Прилеп за 2018 година.
- Финансиски план на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за 2018 година.
- Финансиски план на ЈКП „Пазари“ Прилеп за 2018 година.
- Финансиски план на ЈП за „ПУП“ Прилеп за 2018 година
- Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп, за 2018 година
- Програмата за работа на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, за 2018 година
- Програмата за работа на ЈКП „Пазари“ Прилеп, за 2018 година
- Програмата за работа на ЈКП „Комуналец“, Прилеп за 2018 година
- Програмата за работа на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп за 2018 година
- Програмата за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп за 2018 година
- Програмата на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за одржување на јавна чистота на Општина Прилеп за 2018 година
- Програмата на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за работа на градски гробишта и капела за 2018 година
- Програмата на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2018 година
- Програмата на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за 2018 година
- Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 година.

III. НОРМАТИВЕН ДЕЛ

Со овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Прилеп се обработува нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2016 година, која се сведува во донесување на нормативни акти за усогласување на постојните прописи во изминатиот период од страна на Советот врз основа на прописите што ќе бидат донесени во 2017 година.

IV.ЗАВРШЕН ДЕЛ

При разгледувањето на Буџетот и Завршната сметка да се даде поголема јавност.

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници да се придржуваат на роковите утврдени со програмата.

Во текот на 2017 година, Советот на Општина Прилеп ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење.

Извршувањето на Програмата ќе зависи од законските и финансиските услови.

Програмата да се проследи до Градоначалникот и да се објави во "Службен гласник на Општината Прилеп".

Број 35 – 180/3
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

1. Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 182/3
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ број 15/15,98/15, ,193/15,226/15,31/16,142/16,190/16,195/16), Советот на Општина Прилеп на седница одржана на ден 27.01.2017 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

ВОВЕД:
Општ дел

Со донесување на законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ број, 15/15, 98/15 и 193/15,226/15,31/16,142/16,190/16,194/16,195/16), градежното земјиште е добро од општ интерес за Републиката и ужива посебна заштита на начин и под услови утврдени со Законот за градежно земјиште и уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште е изградено и неизградено, планирано со актите предвидени со Законот за просторното и урбанистичко планирање. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во границите на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено градежно земјиште е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план, урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура.

Градежна парцела е дел од градежно земјиште чиито граници се утврдени со урбанистички план, урбанистичко планска документација или проект за инфраструктура предвидени со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Градежната парцела може да се состои од една или повеќе катастарски парцели или делови на катастарски парцели..

Сопственоста врз градежното земјиште создава права и обврски и служи за доброто на сопственикот и на заедницата.

Градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, во сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во сопственост на јавните претпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани од Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија и во сопственост на домашни и странски физички и правни лица, под услови утврдени со Закон за градежно земјиште.

Градежното земјиште во сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, да се даде под долготраен закуп, под краткотраен закуп, да се разменува, да се заносва право на стварна службеност, да се даде на трајно користење, да се пренесе правото на сопственост и на него да се востановат други стварни права, на начин и под услови утврдени со Законот за градежно земјиште.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што со него е трајно поврзано, а се наоѓа на површината или под неа.

Прометот со градежното земјиште е слободен и се врши под услови утврдени со Закон за градежно земјиште.

Сопственоста на градежното земјиште на физички и правни лица вклучува и право на градење на земјиштето, користење на земјиштето, како и право на пренесување на правото на градење на други лица.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација(одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

А) Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Прилеп, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2017 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во Годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на:

1. ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г
2. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г
3. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат "1" донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г.
4. ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок "Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 од 27.08.2008г.

5. ДУП за УАЕ бр.9, У.Б.9/2, кварт 1 и 2 донесен со одлука бр.07-1100/4 од 01.06.2006

Б) Основи за изработка на Програмата

Законски основ

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се:

Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002),

Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/15)

Законот за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.98/15)

Законот за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.193/15)

Закон за изменување на законот за градежно земјиште (Сл.весник бр.226/15)

Закон за изменување на законот за градежно земјиште (Сл.весник бр.31/16)

Закон за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (Сл.весник бр.142/16)

Закон за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (Сл.весник бр.190/16)

Статут на Општина Прилеп Чл. 14 од (Сл. Гласник бр. 6/2003 и 4/2005)

Основни плански документи

5. ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г
6. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г
7. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат "1" донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г.
8. ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок "Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 од 27.08.2008г.
9. ДУП за УАЕ бр.9, У.Б.9/2, кварт 1 и 2 донесен со одлука бр.07-1100/4 од 01.06.2006

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- Стратегија за локален економски развој на Општина Прилеп за период 2014-2020 год.
- Стратешки план на економски совет на Општина Прилеп за периодот 2013-2017 год.
- Генерален урбанистички план на Град Прилеп за плански период од 2011 до 2021год.

В) Лица вклучени во изработка на Програмата

- Ицко Чупаркоски, дипломиран инжењер архитект, Раководител на одделение за урбанизам и заштита на животната средина (овластен потписник на Одделение за управување, располагање, администрирање евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината)

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

- Маја Јаковљевиќ, самостоен референт во Одделение за управување со градежно земјиште
 - Методија Зајкоски, раководител на одделение за урбанизам и заштита на животната средина
- одредување на условите за учество
 - пропишување на други обврски
 - се наведуваат останати релевантни информации во врска со јавното надавање

Г) Цели на Програмата

- **Општи цели на Програмата**
Овозможување на услови за социо-економски развој на општината, преку обезбедување просторни услови за развој.

- **Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети**
Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развојот на Општина Прилеп на начин што ќе обезбедат вработување на невработени лица а со тоа и обезбедување на подобри услови за живеење од една страна и давање на можност за користење на расположивите ресурси.

1. Динамика на реализација на Програмата

Програмата за 2017г. се планира да се реализира во два дела. Првиот дел би го опфатил првата половина од 2017г. во кој период би се ставиле за отуѓување по пат на јавно наддавање сите парцели кои што се опфатени во оваа програма. Вториот дел би го опфатил периодот после донесувањето на новите планови кои што се очекува да се усвојат за неколку месеци со кои би се дополнила програмата а би ги опфатил парцелите кои што ќе се формираат со нив.

- **Пропишување на условите за надавање**
Се пропишуваат условите за јавно наддавање согласно Законот за градежно земјиште односно се определуваат следните параметри:
 - банкарска гаранција за сериозност на понудата
 - определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето

- **Лица надлежни за реализацијата на Програмата**
Ицко Чупаркоски – дипломиран инжињер архитект
Давор Глигоровски - дипломиран правник
Бошко Талески – дипломиран економист
Методија Зајкоски – дипломиран инжињер архитект

2. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата

Се очекува прилив на средства :

- од продажба на парцели за индивидуално домување – 600.000,00 ден
- од продажба на парцели за индустрија – 5.500.000 ден
- од продажба на парцели за колективно домување – 5.000.000 ден
- од продажба на парцели за образование – 500.000 ден
- од продажба на парцели за трговија и угостителство – 1.200.000 ден

3. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата

Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од проценети средства потребни за огласување на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште без нивно рекламирање кои што изнесуваат 250.000,00ден.

4. Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Прилеп.
- Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на општината.

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

Број на градежна парцела	Вкупна површина на градежна парцела (м2)	Намена на земјиштето (основна класа)	Намена на земјиштето (опис)	бројеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела	Површина за градба (м2)	Бруто развиена површина (м2)	процент на изграденост	коэффициент на искористеност на	максимално дозволена висина (м1)	катност	Почетна/ утврдена цена по метар квадратен	Вкупна почетна/ утврдена цена
ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г												
257	373	A1	домување во семејни куќи	986/4	99,00	297,00	27%	0,80	/	П+2	61,00	22.753,00
258	390	A1	домување во семејни куќи	986/5	99,00	297,00	25%	0,76	/	П+2	61,00	23.790,00
259	409	A1	домување во семејни куќи	986/6	99,00	297,00	24%	0,73	/	П+2	61,00	24.949,00
ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г												
75	443,00	A1	домување во семејни куќи	/	160,00	640,00	36%	1,45	10,20	/	61	27.023,00
86	371,00	A1	домување во семејни куќи	/	153,00	612,00	41%	1,65	10,20	/	61	22.631,00
96	335,00	A1	домување во семејни куќи	/	112,00	448,00	33%	1,34	10,20	/	61	20.435,00
97	217,00	A1	домување во семејни куќи	/	106,00	424,00	49%	1,95	10,20	/	61	13.237,00
98	336,00	A1	домување во семејни куќи	/	111,00	444,00	33%	1,32	10,20	/	61	20.496,00
99	299,00	A1	домување во семејни куќи	/	127,00	508,00	42%	1,70	10,20	/	61	18.239,00
100	402,00	A1	домување во семејни куќи	/	123,00	492,00	31%	1,22	10,20	/	61	24.522,00
101	398,00	A1	домување во семејни куќи	/	121,00	484,00	30%	1,22	10,20	/	61	24.278,00
102	402,00	A1	домување во семејни куќи	/	123,00	492,00	31%	1,22	10,20	/	61	24.522,00
103	378,00	A1	домување во семејни куќи	/	121,00	484,00	32%	1,28	10,20	/	61	23.058,00
105	377,00	A1	домување во семејни куќи	/	110,00	440,00	29%	1,16	10,20	/	61	22.997,00
106	404,00	A1	домување во семејни куќи	/	113,00	452,00	28%	1,12	10,20	/	61	24.644,00
ДУП ЗА УЕ 8, УБ 8.02, плански опфат "1", донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г.												
2	1599,00	Г3	сервиси и мало стопанство	/	683,00	2046,00	49%	1,45	10,00	П+2	61	97.539,00
12	1050,00	Г4	стоваришта	/	597,00	1791,00	49%	1,22	10,00	П+2	61	64.050,00
13	1040,00	Г4	стоваришта	/	478,00	1434,00	49%	1,28	10,00	П+2	61	63.440,00
14	1040,00	Г4	стоваришта	/	524,00	1572,00	49%	2,10	10,00	П+2	61	63.440,00
15	990,00	Г3	сервиси и мало стопанство	/	486,00	1458,00	49%	1,16	10,00	П+2	61	60.390,00
ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок "Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 од 27.08.2008г.												
1	2060,00	B1	Образование	/	820,00	1724,00	20%	1,5	/	/	61	125.660,00
ДУП за УАЕ бр.9, У.Б.9/2, квартал 1 и 2 донесен со одлука бр.07-1100/4 од 01.06.2006												
4.28	190	B1	Мали комерцијални деловни единици (Трговија и	/	106	106	55%	0,56	4,0	П	1800	342.000

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

			угостителство)									
4.2 9	106	Б1	Мали комерцијални деловни единици (Трговија и угостителство)	/	106	106	100%	1,0	4,0	П	1800	190.800
4.3 0	106	Б1	Мали комерцијални деловни единици (Трговија и угостителство)	/	106	106	100%	1,0	4,0	П	1800	190.800
4.3 1	106	Б1	Мали комерцијални деловни единици (Трговија и угостителство)	/	106	106	100%	1,0	4,0	П	1800	190.800
4.3 2	207	Б1	Мали комерцијални деловни единици (Трговија и угостителство)	/	106	106	51,2 %	0,5 1	4,0	П	1800	372.600

Број 35 – 180/4
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

1. Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/4
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), чл.22, ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) и чл.26 од Статутот на општина Прилеп (Сл. гласник на општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 27.01.2017 год, донесе:

ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2017г

1.Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на општина Прилеп за 2017 година претставува основа за изработка и донесување на Детални урбанистички планови и Урбанистички планови за населените места во Општината , основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за добовање на согласност за изработените планови од Министерство за транспорт и врски.

2.Планирани активности

А. Урбанистичко планирање

Б. Детални урбанистички планови по ГУП

1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 1	
	Урбан блок 1.1	
	Урбан блок 1.2	
	Урбан блок 1.3	
	Урбан блок 1.4	
	Урбан блок 1.5	
	Урбан блок 1.6	
	Урбан блок 1.7	
	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 2	
	Урбан блок 2.1	
	Урбан Блок 2.2	
	Урбан Блок 2.3	
	Урбан Блок 2.4	
	Урбан Блок 2.5	
	Урбан Блок 2.6	
	Урбан Блок 2.7	
	Урбан Блок 2.8	
	Урбан Блок 2.9	
	Урбан Блок 2.10	
	Урбан Блок 2.11	
	Урбан Блок 2.12	
	Урбан Блок 2.13	
	Урбан Блок 2.14	
	Урбан Блок 2.15	
	Урбан Блок 2.16	
	Урбан Блок 2.17	
	Урбан Блок 2.18	
	Урбан Блок 2.19	
	Урбан Блок 2.20	
	Урбан Блок 2.21	
	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 3	
	Урбан блок 3.1	
	Урбан Блок 3.2	
	Урбан Блок 3.3	
	Урбан Блок 3.4	
	Урбан Блок 3.5	
	Урбан Блок 3.6	
	Урбан Блок 3.7	
	Урбан Блок 3.8	
	Урбан Блок 3.9	
	Урбан Блок 3.10	
	Урбан Блок 3.11	
	Урбан Блок 3.12	
	Урбан Блок 3.13	
	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 4	
	Урбан блок 4.1	
	Урбан Блок 4.2	
	Урбан Блок 4.3	

	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 5	
	Урбан блок 5.1	
	Урбан Блок 5.2	
	Урбан Блок 5.3	
	Урбан Блок 5.4	
	Урбан Блок 5.5	
	Урбан Блок 5.6	
	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 6	
	Урбан блок 6.1	
	Урбан Блок 6.2	
	Урбан Блок 6.3	
	Урбан Блок 6.4	
	Урбан Блок 6.5	
	Урбан Блок 6.6	
	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 7	
	Урбан блок 7.1	
	Урбан Блок 7.2	
	Урбан Блок 7.3	
	Урбан Блок 7.4	
	Урбан Блок 7.5	
	Урбан Блок 7.6	
	Урбан Блок 7.7	
	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 8	
	Урбан блок 8.1	
	Урбан Блок 8.2	
	Урбан Блок 8.3	
	Урбан Блок 8.4	
	Урбан Блок 8.5	
	Урбан Блок 8.6	
	Урбан Блок 8.7	
	Урбан Блок 8.8	
	Урбан Блок 8.9	
	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 9	
	Урбан блок 9.1	
	Урбан Блок 9.2	
	Урбан Блок 9.3	
	Урбан Блок 9.4	
	Урбан Блок 9.5	
	Урбан Блок 9.6	
	Урбан Блок 9.7	
	Урбан Блок 9.8	
	Урбан Блок 9.9	
	Урбан Блок 9.10	
	Урбан Блок 9.11	
	Урбан Блок 9.12	
	Урбан Блок 9.13	
	Урбан Блок 9.14	
	Урбан Блок 9.15	
0	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 10	
	Урбан блок 10.1	
	Урбан Блок 10.2	
	Урбан Блок 10.3	
	Урбан Блок 10.4	
	Урбан Блок 10.5	
	Урбан Блок 10.6	
	Урбан Блок 10.7	
	Урбан Блок 10.8	
	Урбан Блок 10.9	
	Урбан Блок 10.10	

	Урбан Блок 10.11	
	Урбан Блок 10.12	
1	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 11	
	Урбан блок 11.1	
	Урбан Блок 11.2	
	Урбан Блок 11.3	
	Урбан Блок 11.4	
	Урбан Блок 11.5	
2	Детален урбанистички план за Урбана единица (четврт) 12	
	Урбан блок 12.1	
	Урбан Блок 12.2	
	Урбан Блок 12.3	
	Урбан Блок 12.4	
	Урбан Блок 12.5	
	Урбан Блок 12.6	
	Урбан Блок 12.7	
	Урбан Блок 12.8	
	Урбан Блок 12.9	
	Урбан Блок 12.10	

II УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО

	Галичани
	Плетвар
	Селце
	Големо Коњари
	Канатларци
	Мажучиште
	Ореовец
	Беровци

При изработка на УП за Четврт или ДУП, за граница на плански опфат да се земе границата на еден или повеќе блокови за детално планирање дефинирани во генералниот урбанистички план.

При измена и дополнување на ДУП се дозволува одредување на плански опфат чии граници се осовини на речни корита и улици од примарната или секундарната улична мрежа, кои се веќе дефинирани со постојна планска документација.

В. Локална урбанистичка планска документација

1. Локална урбанистичка планска документација на стопански комплекс за преработка на украсен камен во месност Разлеишта, КО Варош на КП4138 и КП4139, Општина Прилеп.

2. Локална урбанистичка планска документација за КП2025, КП172/1, КП172/2 и 164-дел, КО Ново Лагово, Општина Прилеп.

3. Локална урбанистичка планска документација за плански опфат „Б“ за оформување на ГП1 за изградба на стопански комплекс во МВ „ДУЈГАС“, на КП207, КП208, КП209, КП211, КП212 и КП3911, КО Ново Лагово, Општина Прилеп.

4. Локална урбанистичка планска документација за плански опфат „Б“ за оформување на ГП1 за изградба на стопански комплекс во МВ

„ДУЈГАС“, на КП227, КП228 и КП3911-дел, КО Ново Лагово, Општина Прилеп.

Г. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

1. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за линиска градба од втора категорија од областа на електрично снабдување „20КВ приклучен вод со траса од постоечки далекувод од рудникот Сивец до новопланирана ТС 20/10/0,4 КВ,, во КО Присад, Општина Прилеп.

3. Финансирање

За финансирање по урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2017г и од страна на заинтересирани правни и физички лица чиишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистичките планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластување и лиценци за изработка на урбанистичките планови.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Број 35 – 180/5
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА
ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ЗА ЧЕТВРТ 5, БЛОК 5.6,
КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп, за четврт 5, блок 5.6, КО Прилеп, Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/5
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 40, став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15,193/15 и 31/16),, член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп, за четврт 5, блок 5.6, КО Прилеп, Општина Прилеп (во понатамошниот текст: планот)

чл.1

Се донесува Регулациски план на ГУП за град Прилеп, за четврт 5, блок 5.6, КО Прилеп, Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат е простор дефиниран како БЛОК 5.6, дел од ЧЕТВРТ 5 и истиот е дефиниран со ГУП за град Прилеп и со следната испрекршена гранична линија, која ги поклопува осовините на планираните сообраќајници („Трајко Николоски.. и „Бистра планина..), односно ја поклопува осовината на железничката пруга Скопје-Прилеп-Битола и на крај се поклопува со самата граница на градежниот реон на град Прилеп дефиниран со ГУП и тоа:

- од југоисточната, источната и североисточната страна, границата на планскиот опфат почнува од точката 01, поставена во пресекот на осовината на железничката пруга Скопје - Прилеп - Битола со осовината на собирната улица „С6..-..Трајко Николоски.. и оди на северозапад-север по осовината на истата улица, се до точка 02, до пресекот со сервисната уица „Ср9..-..Бистра планина..;
- од северната страна, границата на планскиот опфат почнува од прекршната точка 02 оди на југозапад-запад по осовината на сервисната улица „Ср9..-..Бистра планина.. се до точка 03, до границата на градежниот реон по ГУП, каде свртува према југозапад до точка 04;
- од западната страна, границата на планскиот опфат почнува од точка 04 оди на југ-југоисток по границата на градежниот реон по ГУП се до точка 05, која е поставена на пресекот со осовината на железничката пруга Скопје - Прилеп - Битола, каде свртува на североисток и
- од јужната страна, границата на планскиот опфат почнува од точка 05 оди по осовината на железничката пруга Скопје - Прилеп - Битола, се до точка 01, каде границата на планскиот опфат се затвора.

Вака оформениот плански опфат има вкупна површина од 33,21112ха и се наоѓа на надморска висина од 647,97м до 637,14м, благо опаѓајќи од југоисток према северозапад.

Чл.2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

СОДРЖИНА

1. А. ОПШТ ДЕЛ
2. 1. НАСЛОВНА СТРАНА
3. 2. СОДРЖИНА
4. 3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
5. 4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
6. 5. РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ И
7. ПРОЕКТАНТИ
8. 6. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ
9. 7. ПИСМА И ИНФОРМАЦИИ ОД ЈП
- 10.
- 11.
12. **Документациона основа**
- 13.
14. А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
15. • ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА
- 16.
1. ВОВЕД
2. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ
3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ
 - географски, геолошки, педолошки, геомеханички и сеизмолошки карактеристики
 - хидрографски и хидролошки карактеристики
 - климатски карактеристики и
 - културно наследство
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ
- 5.1. инвентаризација на постоен градежен фонд и градежното земјиште, неговата наменската употреба за изградба и градежното земјиште за општа употреба
- 5.2. инвентаризација на постојна комунална инфраструктура
 - сообраќај
 - водовод
 - канализација
 - електрика
 - птт
- 17.
18. 6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ
 - степен на реализација
 - извод од ГУП на град Прилеп -заклучни согледувања
19. 7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА
- 20.
21. Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
 - Прегледна карта на планскиот опфат м =1:10 000
 - Извод од ГУП за град Прилеп, за четврт 5.6, во блок 5, ко Прилеп м = 1: 5000
 - Ажурирана геодетска подлога м = 1: 1000
 - Инвентаризација и снимање на постоен градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и изградена комунална инфраструктура м = 1:1000
- 22.
- 23.
24. **Планска документација**
- 25.
26. А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. ВОВЕД

- *што*
 - *географски и геодетски податоци за планскиот опфат*
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ И ХАРМОНИЗАЦИЈАТА НА ПРОСТОРОТ ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО ОСВРТ НА ПЛАНИРАНИТЕ УРБАНИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА И ОДРЕДБИ
- *урбан модел – карактеристики и основни принципи на просторната организација на блокот*
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА И НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА
- *поделба на површините во БЛОК 5.6*
 - *намена на земјиштето*
 - *систем на групи на класи на намени*
 - *класи на намени*
 - *регулација и парцелација*
4. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
- *примарна и секундарна сообраќајна мрежа*
 - *стациониран сообраќај - паркирање или гаражирање*
 - *нивелациско решение*
 - *хидротехничка инфраструктура*
 - *електротехничка инфраструктура*
5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
- *мерки за заштита на животната средина*
 - *мерки за заштита на природата*
 - *мерки за заштита на културното наследство*
 - *мерки за заштита од пожар и други*
 - *природни и технички непогоди*
 - *мерки за заштита и спасување*
6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
- 6.1. ОПШТИ УСЛОВИ
- Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за целиот планскиот опфат и служат за спроведување на регулациониот план за БЛОК 5.6
- 6.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
- Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите за сите плански опфати за детално планирање чии што граници се утврдени со овој регулациониот план за БЛОК 5.6
- Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕГУЛАЦИОНИОТ ПЛАН
- В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ $m=1:1000$
2. СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО $m=1:1000$
3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН $m=1:1000$
- хидротехнички инсталации (водовод, фекална и атмосферска канализација)
 - електротехнички инсталации (електрика и пгт)
4. СИНТЕЗЕН ПРИКАЗ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА $m=1:1000$

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

27. Графичките прилози, текстуалниот дел и параметрите за уредување на просторот се составен дел на планот, направени според Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Правилникот за поблиската содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура ("Службен весник на РМ" бр. 142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16).

Чл.3

Одлуката за донесување на регулацискиот план, задолжително се прикачува во електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам, од страна на Советот на Општина Прилеп, како донесувач на Регулацискиот план.

Чл.4

Советот на Општина Прилеп е должен примерок од донесениот регулациски план во електронска форма да го објави на веб страната на општината.

Чл.5

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп, а ќе започне да се применува по прикачување на истата во информацискиот систем е-урбанизам, од страна на Советот на Општина Прилеп и по извршеното дигитално преклопување на урбанистичкиот план од страна на Агенцијата за катастар на недвижности.

Број 35 – 180/6
27.01.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 27.01.2017 година, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈКП ПАЗАРИ, ЗА 2017
ГОДИНА, БР. 03-329/1 ОД 31.12.2016 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП Пазари, за 2017 година, бр. 03-329/1 од 31.12.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/6
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

О Д Л У К А

за давање согласност на Годишниот план за вработување во
ЈКП Пазари-Прилеп, за 2017 година, бр. 03-329/1 од
31.12.2016 година

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП Пазари, за 2017 година, бр. 03-329/1 од 31.12.2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈКП Пазари –Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/7
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА СО КОЈА СЕ
ЗАДОЛЖУВА ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”-ПРИЛЕП ДА ГИ РЕАЛИЗИРА
АКТИВНОСТИТЕ ЗА САНАЦИЈА НА СТАРИТЕ
ГРАДСКИ ИЗВОРИ**

1 Одлуката со која се задолжува ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп да ги реализира активностите за санација на старите градски извори, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/7
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основ на член 36 став 1 точка 15 в.в. член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/2002) а во врска со член 2 од Договорот за реализација на итна акција „Санација на градски извори Прилеп“ – општина Прилеп бр. 03-2691/1 од 22.12.2016 год. потпишан помеѓу Милуконтакт Македонија и Општина Прилеп во рамките на проектот на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени и врз основа на Предмер пресметката за реализација на проектот за Санација на градските извори на Прилеп, Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 27.01.2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

со која се задолжува ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп да ги реализира активностите за санација на старите градски извори

Член 1

Се задолжува ЈКП Водовод и канализација Прилеп да ги реализира активностите наведени во точка 3 од Предмер-пресметката за санација на старите градски извори – Монтажни работи во водомерна шахта во износ од 90.490,00 ден. за една шахта или вкупно за сите четири извори кои се предмет на проектот во

вкупен износ од 361.960,00 ден. кој е и во согласност со Член 2 од Договорот за реализација на итна акција „Санација на градски извори Прилеп“ – општина Прилеп бр. 03-2691/1 од 22.12.2016 год. потпишан помеѓу Милуконтакт Македонија и Општина Прилеп во рамките на проектот на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени.

Член 2

За извршените работи ЈКП Водовод и канализација Прилеп потребно е да обезбеди комплетна финансиска документација.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 35 – 180/8
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ДЕЈНОСТА НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„БОРКА ТАЛЕСКИ”-ПРИЛЕП, ЗА 2017 ГОДИНА,
СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН, БР.01-288 ОД 31.12.2016
ГОДИНА**

1 Одлуката за усвојување на Програма за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески”-Прилеп, за 2017 година, со финансиски план, бр.01-288 од 31.12.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/8
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 14 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/2011, 88/15, 152/15 и 39/16), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Програма за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески” - Прилеп, за 2017 година, со финансиски план, бр.01-288 од 31.12.2016

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

член 1

Се усвојува Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, за 2017 година, со финансиски план, бр.01-288 од 31.12.2016.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/9
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2017
ГОДИНА, НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО
КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“-ПРИЛЕП, БР. 05-955/1 ОД
14.11.2016 ГОДИНА**

1 Одлуката за усвојување на Финансиски план за 2017 година, на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, бр. 05-955/1 од 14.11.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/9
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансиски план за 2017 година, на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, бр. 05-955/1 од 14.11.2016 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план за 2017 година, на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, бр. 05-955/1 од 14.11.2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/10
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2017
ГОДИНА, НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“-
ПРИЛЕП, БР. 02-118/3 ОД 29.09.2016 ГОДИНА**

1 Одлуката за усвојување на Финансиски план за 2017 година, на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, бр. 02-118/3 од 29.09.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/10
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансиски план за 2017 година, на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, бр. 02-118/3 од 29.09.2016 година

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план за 2017 година, на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, бр. 02-118/3 од 29.09.2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/11
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
ООУ "КОЧО РАЦИН" - ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА**

1 Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/11
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

**О Д Л У К А
за усвојување на Финансискиот план на
ООУ "Кочо Рацин" – Прилеп за 2017 година**

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ "Кочо Рацин"-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/12
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" - ПРИЛЕП ЗА 2017
ГОДИНА**

1 Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/12
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

**О Д Л У К А
за усвојување на Финансискиот план на
ООУ "Рампо Левката" - Прилеп за 2017 година**

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Рампо Левката”-Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ “Рампо Левката” - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 180/13
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ”- ПРИЛЕП ЗА
2017 ГОДИНА**

1 Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Кире Гаврилоски”- Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/13
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеја 5 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Финансискиот план на
ООУ “Кире Гаврилоски-Јане” Прилеп за 2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ “Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 180/14
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ПРИЛЕП ЗА 2017
ГОДИНА**

1 Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/14
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеја 5 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Финансискиот план на
ООУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 2017 година

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ “Гоце Делчев” - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 180/15
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ”- ПРИЛЕП ЗА 2017
ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/15
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Финансискиот план на
ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп за 2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 180/16
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”- ПРИЛЕП ЗА 2017
ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Климент Охридски”- Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/16
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеа 5 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Финансискиот план на
ООУ “Климент Охридски”- Прилеп за 2017 година

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Климент Охридски”- Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ “Климент Охридски”- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 180/17
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ” С.ТОПОЛЧАНИ -
ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/17
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеја 5 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансискиот план на
ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - Прилеп за
2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 180/18
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
ООУ “СТРАШО ПИНЏУР” С. МАЛО КОЊАРИ -
ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на ООУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 182/18
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеја 5 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

Ю Д Л У К А

за усвојување на Финансискиот план на
ООУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп за 2017
година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ
“Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп за 2017
година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ “Страшо
Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 35 – 180/19
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина
Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп”
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
ООУ ‘КИРИЛ И МЕТОДИЈ’ С. КАНАТЛАРЦИ-
ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски
план на ООУ ‘Кирил и Методиј’ с. Канатларци- Прилеп
за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на
Општина Прилеп”.

Број 08 182/19
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на
Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во
врска со член 126 точка 1 алинеја 5 од Законот за
основното образование (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,

41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015,
30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансискиот план на
ООУ ‘Кирил и Методиј’ с. Канатларци- Прилеп за 2017
година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООУ ‘Кирил
и Методиј’ с. Канатларци- Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ ‘Кирил и
Методиј’ с. Канатларци- Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 35 – 180/20
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на
Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот
на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
СОУ ГИМНАЗИЈА “МИРЧЕ АЦЕВ” - ПРИЛЕП ЗА
2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски
план на СОУ Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп за 2017
година, се објавува во “Службен гласник на Општина
Прилеп”.

Број 08 182/20
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот
на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина
Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со чле
89-а од Законот за средно образование (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 44/1995, 24/1996,

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на финансиските планови на СОУ Гимназија "Мирче Ацев"-Прилеп, за 2017 година

член 1

Се усвојуваат финансиските планови на СОУ Гимназија "Мирче Ацев"-Прилеп, за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ Гимназија "Мирче Ацев"-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/21
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
СОУ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" - ПРИЛЕП ЗА 2017
ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/21
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина

Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со чле 89-а од Законот за средно образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на финансиските планови на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп, за 2017 година

член 1

Се усвојуваат финансиските планови на СОУ "Орде Чопела" - Прилеп, за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ "Орде Чопела" - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/22
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
СОУ "РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО" - ПРИЛЕП ЗА
2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на СОУ "Ристе Ристески-Ричко" - Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/22
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 89-а од Законот за средно образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на финансиските планови на СОУ "Ристе Ристески-Ричко" - Прилеп, за 2017 година

член 1

Се усвојуваат финансиските планови на СОУ "Ристе Ристески-Ричко" - Прилеп, за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ "Ристе Ристески-Ричко" - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/23
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА** **УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА** **СОУ "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" - ПРИЛЕП ЗА 2017** **ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на СОУ "Горче Петров" - Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/23
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 89-а од Законот за средно образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на финансиските планови на СОУ "Горче Петров" - Прилеп, за 2017 година

член 1

Се усвојуваат финансиските планови на СОУ "Горче Петров" - Прилеп, за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ "Горче Петров" - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/24
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
СОЕПТУ “КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ” - ПРИЛЕП ЗА
2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски” - Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 182/24
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 89-а од Законот за средно образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на финансиските планови на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски” - Прилеп, за 2017 година

член 1

Се усвојуваат финансиските планови на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски” - Прилеп, за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОЕПТУ “Кузман Јосифовски” - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 180/25
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
ООМУ „ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ- ПРИЛЕП ЗА 2017
ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на ООМУ „Ордан Михајловски- Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 182/25
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а во врска со член 126 точка 1 алинеја 5 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/16) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансискиот план на ООМУ „Ордан Михајловски- Прилеп за 2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ООМУ „Ордан Михајловски- Прилеп за 2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООМУ „Ордан Михајловски-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 180/26
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД
КП 16217/1 КО- ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16217/1 КО- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/26
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 16217/1 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-31578/2014 од 17.12.2014, за КП 16217/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16217/1 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/27
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД
КП 16217-2 КО- ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16217-2 КО- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 182/27
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 16217-2 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53013, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-15040/2013 од 30.04.2013, за КП 16217-2 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16217-2 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/28
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД
КП 16663 КО- ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16663 КО- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 182/28
27.01.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.01.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 16663 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.4303, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-30004/2016 од 21.12.2016, за КП 16663 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16663 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности- Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 180/29
27.01.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

С О Д Р Ж И Н А

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 16 од 26.12.2016 година

1. Извештај за работата на Советот на Општина Прилеп за 2016 година.....	стр.1
2. Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за 2017 година.....	стр.17
3. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 година.....	стр.22
4. Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2017 година.....	стр.26
5. Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп, за четврт 5, блок 5.6, КО Прилеп, Општина Прилеп.....	стр.30
6. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП Пазари, за 2017 година, бр. 03-329/1 од 31.12.2016 година.....	стр.33
7. Одлука со која се задолжува ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп да ги реализира активностите за санација на старите градски извори.....	стр.34
8. Одлука за усвојување на Програма за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески”-Прилеп, за 2017 година, со финансиски план, бр.01-288 од 31.12.2016 година.....	стр.34
9. Одлука за усвојување на Финансиски план за 2017 година, на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник”-Прилеп, бр. 05-955/1 од 14.11.2016 година.....	стр.35
10. Одлука за усвојување на Финансиски план за 2017 година, на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, бр. 02-118/3 од 29.09.2016 година.....	стр.35
11. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Кочо Рацин” - Прилеп за 2017 година.....	стр.36
12. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Рампо Левката” - Прилеп за 2017 година.....	стр.36
13. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Кире Гаврилоски-Јане”- Прилеп за 2017 година.....	стр.37
14. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 2017 година.....	стр.37
15. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп за 2017 година.....	стр.38
16. Одлука за усвојување на Финансиски план на ООУ “Климент Охридски”- Прилеп за 2017 година.....	стр.38
17. Одлука за усвојување на Финансиски план на ООУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - Прилеп за 2017 година.....	стр.39
18. Одлука за усвојување на Финансиски план на ООУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп за 2017 година.....	стр.39
19. Одлука за усвојување на Финансиски план на ООУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци-Прилеп за 2017 година.....	стр.40
20. Одлука за усвојување на Финансиски план на СОУ Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп за 2017 година.....	стр.40
21. Одлука за усвојување на Финансиски план на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп за 2017 година.....	стр.41
22. Одлука за усвојување на Финансиски план на СОУ “Ристе Ристески-Ричко” - Прилеп за 2017 година.....	стр.42
23. Одлука за усвојување на Финансиски план на СОУ “Ѓорче Петров” - Прилеп за 2017 година.....	стр.42
24. Одлука за усвојување на Финансиски план на СОЕПТУ “Кузман Јосифоски” - Прилеп за 2017 година.....	стр.43

Службен гласник на Општина Прилеп бр.1 од 27.01.2017 година

25. Одлука за усвојување на Финансиски план на ООМУ „ Ордан Михајлоски- Прилеп за 2017 година..... стр.43
26. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16217/1 КО- Прилеп..... стр.44
27. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16217-2 КО- Прилеп..... стр.44
28. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16663 КО- Прилеп..... стр.45

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци